



Република Северна Македонија / Republika e Maqedonisë së Veriut
Општина Липково / Komuna e Likovës

Адреса: с. Липково, бб, 1307 Липково / Adresa: fsh.Likovë, pn, 1307 Likovë

e-mail: m_likova@yahoo.com, tel/fax: 031/463-180; 031/463-179, web: www.komunaelikoves.gov.mk

Врз основа член 30, став 3 и став 5, член 48 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија,, бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18, 275/19 и 14/20) и член 2 и 3 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот за спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начин на бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерен оглас („Службен весник на Република Македонија,, бр.11/15 и 35/18), Секретарот на Општина Липково објавува:

**ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 02/2023
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЛУЖБЕНИК ВО
ОПШТИНА ЛИПКОВО**

Се објавува интерен оглас за унапредување на 1 (еден) административен службеник за следното работно место:

1.УПР 01 01 B01 000 – Советник за јавни набавки, Одделение за финансиски прашања – 1 извршител

Општи услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- активно да го користи македонски јазик
- да е полнолетен
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

Посебни услови :

- ниво на квалификациите VI A според

Нë базë тë nenit 30, paragrafi 3 dhe paragrafi 5 dhe nenit 48 тë Ligjit пëр nëpunës administrativ („Gz. zyrtare e RM-së,, 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18, 275/19 dhe 14/20) dhe nenit 2 dhe 3 тë Rregullores пëр formën dhe përmбajтjen e shpalljes interne , mënyrën e parashtrimit тë fletëparaqitjes пëр avancim, mënyrën e realizimit тë seleksionimit administrativ dhe intervistës, si dhe mënyra e bodimit dhe numri maksimal тë pikave nga procedura e seleksionimit, varësisht nga kategoria e vendit тë punës пëр тë cilin është publikuar shpallja interne („Gz, zyrtare e RM-së,, , nr.11/2015 dhe 35/18), Sekretari i Komunës së Likovës publikon:

**SHPALLJE INTERNE NR.02/2023
PËR AVANCIMIN E
NËPUNËSIT ADMINISTRATIV
NË KOMUNËN E LIKOVËS**

Publikohet shpallje interne пëр avancimin e 1 (një) nëpunësi administrativ пëр vendin e punës në vijim:

1. ADM 01 01 V01 000 - Këshilltar пëр furnizime publike, Seksioni пëр çështje financiare – 1 realizues

Kushtet e përgjithshme :

- тë jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut
- тë njohë mirë gjuhën maqedone
- тë jetë i moshës madhore
- тë ketë aftësi тë përgjithshme shëndetësore пëр vendin e punës dhe
- me aktgjykim gjyqësor тë plotëfuqishëm nuk ju ka shqiptuar ndalesë пëр kryerjen e profesionit, veprimtarisë dhe obligimeve

Kushtet e veçanta:

- niveli i kualifikimit VI A sipas Kornizës

Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

- економски науки или правни науки
- најмалку три години работно искуство во структурата.
- потврда за положен испит за лице за јавни набавки

- Посебни работни компетенции:

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на европска унија (англиски, француски, германски);

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

Општи работни компетенции:

- решавање на проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
- учење и развој;
- комуникација;
- остврување на резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни и
- финансиско управување

Распоред на работно време

- - Работни денови понеделник-петок
- - Работни часови неделно 40
- - Работно време од 08:00 до 16:00

Паричен нето износ на плата: 31.524,00 ден.

маqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të fituara sipas SETK ose shkallën VII/1 të përfunduar,

- Shkencat ekonomike ose shkencat juridike
- së paku tri vite përvojë pune në profesion
- vërtetim për dhënien e provimit për personin për furnizime publike

-Kompetencat e veçanta të punës:

-njohje aktive të një prej gjuhëve nga tre gjuhët më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frengjisht, gjermanisht)

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyre

Kompetencat e përgjithshme:

- zgjidhja e problemeve dhe vendosja e punëve të fushës së tij
- mësim dhe zhvillim
- komunikim
- arritje të rezultateve
- puna me të tjerë/punë ekipore
- ndërgjegjësim strategjik
- orientim kah palët/palët e interesuara dhe
- menaxhim financiar

Orari i punës:

- -Ditët e punës e hënë –e premte
- -Orët javore të punës 40
- -Orari ditor i punës 08.00-16:00

Paga neto: 31.524,00 denarë.

На интерниот оглас може да се јави административен службеник, вработен во Општина Липково, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работно место пропишани за соодветното ниво со законот за административни службеници и во актот за систематизација како и:

-да е оценет со оцена „А„ или „Б„ при последното оценување;

Нë shpalljen interne mund mund të paraqitet nëpunësi administrativ, i punësuar në Komunën e Likovës, i cili i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanata për plotësimin e vendit të punës të përcaktuar për nivelin përkatës me ligjin për nëpunësat adminsitrativ dhe me aktin e sistematizimit si dhe:

- të jetë i vlerësuar me notën „А„ dhe „Б„ gjatë vlerësimit të fundit,
- të jetë në vendin e punës në nivel më të

-да е на работно место непосредно пониско ниво од работното место за кое е објавен интерниот оглас или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работно место за кое е објавен интерниот оглас,

-да поминал две години на тековно работно место и

-да не му изречена дисциплинска мерка во последна година пред објавување на интерниот оглас.

Кандидатот е потребно да поднесе пријава за унапредување на административниот службеник која е објавена на интернет страницата на Општина Липково и во интернет страницата на Агенција за администрација.

Кандидатот е потребно пополнетата пријава заедно со доказите содржани во пријавата да го достави до службената електронска адреса на Одделение за управување со човечки ресурси

urimselmani@komunaelikoves.gov.mk пополнета пријава заедно со доказите во пријавата преку архивата на Општина Липково да го достави до Одделението за управување со човечки ресурси.

Кандидатот, пријавата со потребните документи да ја достави во рок од 5 (пет) дена од денот на објавувањето на интерниот оглас на веб страната на Општина Липково.

Кон пријавата кандидатот може да приложи:

-потврди од успешно реализирани обуки и/или обуки како посетител на обука;

-потврда за успешно реализирано менторство (како ментор или менториран административен административен службеник),

Ненавреме, нецелосна и неуредно пополнета пријава, нема да биде предмет на разгледување.

Во пријавата кандидатите се должни под морална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази се верни на оригиналот.

улët të drejtpërdrejt nga vendi i punës ose të jetë në të njëjtën kategori të vendin të punës dhe në pajtim me aktin e sistematizimit për të cilën është publikuar shpallja interne,

-të këtë kaluar së paku dy vite në vendin rrjedhës të punës dhe

-të mos i jet shqiptuar masë disiplinore në vitin e fundit para publikimit të shpalljes interne.

Kandidati është e nevojshme të paraqesë fletëparaqitje për avancim për nëpunës administrativ i cili është shpallur në internet faqen e Komunës së Likovës dhe internet faqen e Agjencisë së Administratës. Kandidati është e nevojshme fletëparaqitjen e plotësuar së bashku me dëshmitë të përmbajtur në fletëparaqitje të dorëzoj deri te adresa elektronike zyrtare të seksionit për resurse njerëzore urimselmani@komunaelikoves.gov.mk dhe fletëparaqitja e plotësuar së bashku me dëshmitë në fletëparaqitje përmes arkivit të Komunës së Likovës të dorëzoj te Seksioni për menaxhim me resurse njerëzore.

Kandidati, fletëparaqitjen me dokumentet e nevojshme t'a dorëzoj në afat prej 5 (pesë) ditëve nga dita e publikimit të shpalljes publike në veb faqen e Komunës së Likovës.

Fletëparaqitjes kandidati mund t'i bashkangjes:

- vërtetim nga realizimi me sukses i trajnimeve dhe/ose trajnimeve si vizitor i trajnimeve;

- vërtetim për realizimin me suksese të mentorisë (si mentor ose i mentoruar nëpunës administrativ).

Fletëparaqitja jo me kohë, jo e plotë dhe jo e rregullt nuk do të jetë lëndë e shqyrtimit.

Në fletëparaqitje kandidatët janë të detyruar nën përgjegjësi morale dhe penale të vërtetojnë se të dhënat në fletëparaqitje janë të sakta dhe dëshmitë e dorëzuara janë të besueshëm origjinalit.

НАПОМЕНА: Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата или за кој се утврдува дека внел лажни податоци ќе биде дисквалификуван од натамошната постапка по овој оглас.

Овој интерен оглас се објавува истовремено на веб страната на Општина Липково и веб страната на Агенција за администрација.

Изготви/Punoi: Muhedin Abazi

Контролирал/Kontrolloi: Urim Selmani

Одобрил/Miratoi: Bashkim Ademi

VËREJTJE: Kandidati i cili ka paraqit të dhëna të rrejshme në fletëparaqitje ose për të cilin vërtetohet se ka të dhëna të rrejshme do të diskualifikohet nga procedura e mëtutjeshme për këtë shpallje.

Kjo shpallje interne do të shpallet njëherit në veb faqen e Komunës së Likovës dhe veb faqen e Agjencisë për administratë.

Општина Липково / Komuna e Likovës

Секретар / Sekretar

Nubi Ajdini



Бр. Nr. 04-1063/4
24. 11. 2023 год. viti
ЛИПКОВО - LIKOVË

ПРИЈАВА/ FLETËPARQITJE
ПО ИНТЕРЕН ОГЛАС ВО ОПШТИНА ЛИПКОВО
PËR SHPALLJEN INTERNE TË KOMUNËS SË LIKOVËS

1.Податоци за огласот :

Të dhënat për shpalljen:

-Број на интерниот оглас :

Numri i shpalljes interne:

-Реден број на работното место за кое се пријавува:

Numri rendor i vendit të punës për të cilin paraqitet:

2.Лични податоци за кандидатот:

Të dhënat personale të kandidatit:

-Име:

Emri:

-Презиме:

Mbiemër:

-Припадност на заедница:

Përkatësia e bashkësisë:

-Вработен во Сектор –Одделение:

I punësuar në Sektor- Seksion:

-Контакт телефон :

Kontakt telefoni:

3.Податоци за исполнување на посебни услови:

Të dhëna për plotësimin e kushteve të veçanta:

-Степен на образование или стекнати кредити според ЕКТС:

Shakalla e arsimit ose kreditë e fituar sipas SETK:

Вид на образование:

Lloji i arsimit:

-Датум и број на диплома и назив:

Data dhe numri i diplomës dhe emri:

-Податоци за работно искуство:

Të dhëna për përvojën e punës:

4.Податоци за оценување во последната година пред објавувањето на интерниот оглас

Të dhëna për vlerësimin në vitin e fundit para publikimit të shpalljes interne

5.Податоци за изречена дисциплинска мерка 1 пред објавувањето на интерниот оглас

Të dhëna për shqiptimin e masës disiplinore masa 1 para publikimit të shpalljes interne

6.Податоци за звањето на административниот службеник во последните две години пред објавувањето на интерниот оглас.

Të dhëna për titullin e nëpunësit administrativ në dy vitet e fundit para publikimit të shpalljes interne.

Изјавувам под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците наведени во пријавата за унапредување се веродостојни и дека на барање на надлежниот орган ќе достави доказ, во оригинал или копија заверен кај нотар.

Deklaroj nën përgjegjësinë morale, materiale dhe penale se të dhënat e theksuara në fletëparaqitje për avancim janë të besueshme dhe në kërkesë të organin kompetent do të dorëzoj dëshmi në origjinal ose kopje të vërtetuar të noterit.

Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од понатамошна постапка.

Kandidati i cili ka fut të dhëna të rrejshme në fletëparaqitje do të diskualifikohet nga procedura e mëtutjeshme.

Дата:

Data:

Подносител на пријавата
Parashtrues i fletëparaqitjes
